

ПРОЛЕТНО ПАТУВАЊЕ ВО ДУБАИ



20.05-26.05.2021

ПРОГРАМА

1 ден (20.05.2021) СКОПЈЕ-ИСТАНБУЛ

Пријавување на аеродромот во Скопје, 3 часа пред предвидениот лет кон Истанбул во 20:40 часот, со авиокомпанијата Turkish Airlines. Пристигнување на аеродромот во Истанбул во 23:15 часот.

2 ден (21.05.2021) ИСТАНБУЛ-ДУБАИ

Поврзаниот лет кон Дубаи е во 00:40 часот, а пристигнувањето на интернационалниот аеродром во Дубаи е рано наутро во 05:55 часот. По завршување на пасошка и царинска контрола, следува организиран трансфер до хотел. Сместување според политиката на хотелот, по 15:00 часот локално време. Време за одмор и релаксација од летовите. Слободен ден за индивидуални прошетки. **Ноќевање.**

3-6 ден (22.05-25.05.2021) ДУБАИ

Слободни денови за индивидуални активности или предлог факултативни излето од страна на нашата агенција. **Ноќевање.**

6 ден (26.05.2021) ДУБАИ-ИСТАНБУЛ-СКОПЈЕ

Одјавување од хотелот околу полноќ претходниот ден, при што летот кон Истанбул е по полноќ во 02:05 часот, а пристигнувањето во 05:35 часот. Поврзаниот лет кон Скопје е во 07:25 часот, а пристигнувањето на аеродромот во Скопје во 07:45 часот.



ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ПО ЛИЦЕ: 569 €

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- ✓ Авио билет на релација Скопје-Истанбул-Дубаи-Истанбул-Скопје со авиокомпанијата Turkish Airlines;
- ✓ Чекиран и рачен багаж (30кг/8кг);
- ✓ Аеродромски такси;
- ✓ 4 ноќевања, 5 полни дена со појадок, во хотел според избор од агенцијата (пр. хотел [Palm Beach Hotel 3*](#));
- ✓ Трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром во Дубаи;
- ✓ 24/7 подршка во текот на патувањето;

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- ⊗ Негативен PCR тест за Ковид 19 (72 часа пред лет);
- ⊗ Виза за влез во Дубаи: 110 евра (возрасен/дете);
- ⊗ Патничко осигурување – (агенцијата нуди осигурување со покритие при инфекција на Ковид-19);
- ⊗ Факултативни излети – информации во агенција;
- ⊗ Туристичка такса која се плаќа директно во хотелот на рецепција.

НАПОМЕНИ

- Понудата е подготвена согласно моменталните слободни места/класи на авиокомпанијата;
- Резервација се гарантира исклучиво со уплата на 100% од вредноста на аранжманот;
- Рок на за поднесување на визи е најмалку 7 дена пред терминот на патување;
- Њу Вејс оф Травел има право на промена на цената на аранжманот, во случај на промена на цената на авионските билети, хотелските капацитети како и трансфер услугите.

